



Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-2161/1
12.07.2010 година
С к о п ј е

До _____

Врз основа на член 5 и член 6 став 1 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија (Пречистен текст), ја закажувам 13-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 14.07.2010 година (среда), со почеток во 10,00 часот.

За седницата се предлага следниот:

Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на 26 мај 2010 година.
2. Усвојување на Записникот од 10-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на 27 мај 2010 година.
3. Информација за промена на сопственичка структура на ТРД Канал 5 Плус.
4. Споредбена анализа на радио и телевизиските програмски сервиси на МРТ со извештаи за констатирани прекршувања.
5. Предлог-Одлука за објавување Конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио на локално ниво).
6. Предлог-Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност на регионална радиостаница, која ќе има за цел негување на Франкофонијата во РМ.
7. Предлог-тендерска документација за реализација на активностите од проектот за градење на капацитетите на Советот за радиодифузија на РМ и АЕК, финансиран од Програмата ИПА 2009.
8. Информација во врска со фактурирањето на надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност за периодот 2010-2011 година.
9. Ивештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД - АЛСАТ М, емитуван на 9 април 2010 година.
10. Ивештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Канал 5, емитуван на 9 април 2010 година.
11. Ивештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Телма, емитуван на 9 април 2010 година.
12. Ивештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ А1, емитуван на 9 април 2010 година.
13. Ивештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Сител, емитуван на 9 април 2010 година.
14. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопје (П О Т В Р Д А бр.16).
15. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување

преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникации, трговија и услуги Кабел Визион ДООЕЛ с.Оризари Кочани (П О Т В Р Д А бр.1).

16. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на ТРД - оператор на кабелска мрежа КАМСАТ ДООЕЛ Винаца (П О Т В Р Д А бр. 3).

17. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на ТРД Оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип (П О Т В Р Д А бр.4).

18. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово (П О Т В Р Д А бр.17).

19. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ Куманово (П О Т В Р Д А бр.17).

20. Барање на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје, за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес, Тетово и Штип (П О Т В Р Д А бр.14).

21. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Трговското радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Подружница Моби Битола (П О Т В Р Д А бр. 5).

22. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за производство, трговија и услуги КТВ САТО-НЕТ увоз-извоз ДОО с.Челопек, Брвеница, Тетово (П О Т В Р – Д А бр.2).

23. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на ТРД - оператор на кабелска мрежа Супер Хит Градско (П О Т В Р Д А бр. 5).

24. Предлог-Одлука за ангажирање судски проценител за проценка на вредноста на службеното возило - товарно моторно возило марка "CITROEN" - BERLINGO, MULTISPEJS 1,9 D.

25. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на обврзниците во с.Мајден, Општина Кавадарци, во с.Конопиште, Општина Кавадарци и во с.Раец, Општина Кавадарци.

26. Извештај од 45-от состанок на Постојаниот комитет на Европската конвенција за прекугранична телевизија.

27. Извештај од учеството во програмата за зајакнување на дијалогот помеѓу јавниот и приватниот сектор, поддржана од USAID и CEED, одржана во Белград.

28. Разно.

Седницата ќе се одржи во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. "Маркс и Енгелс" бр.3 - Скопје (деловен простор на "Агромеханика" АД Скопје).

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ

**Претседател,
Зоран СТЕФАНОВСКИ, с.р.**